



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

Sluzbeni veshnik SR
Makedonija

91001 Skopje

ГЛАСНИК

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Отгласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60662-603-21943

Пето

БРОЈ 43

ГОД. XLV

тво 651-825; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

669.

Врз основа на член 302 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на 19 јули 1989 година донесе

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ И НА КАМАТИТЕ ПО ДЕВИЗНИТЕ ОБВРСКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија прогласува дека, до конечното донесување на законот според одредбите на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се применува Законот за привремени мерки за регулирање на курсните разлики и на каматите по девизните обврски кај Народната банка на Југославија, во текстот за кој во Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата од 14 јули 1989 година, гласаа мнозинството од сите делегати во Соборот.

Претседателство
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Бр 20
19 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ И НА КАМАТИТЕ ПО ДЕВИЗНИТЕ ОБВРСКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Со овој закон се регулира начинот на покритието на негативните курсни разлики и каматите по девизните обврски кај Народната банка на Југославија, начинот на покритието на негативните курсни разлики и плаќањето на каматата по депонираното девизно штедење на граѓаните, како и начинот на враќањето на кредитот на Народната банка на Југославија, што овластените банки го користеа по основ на депонирањето на девизното штедење на граѓаните.

Под курсни разлики и камати од став 1 на овој член се подразбираат:

1) курсните разлики и каматите по странските кредити и по депозитите користени од името и за сметка на Народната банка на Југославија;

2) курсните разлики и каматите по основ на депонираното девизно штедење на граѓаните кај Народната банка на Југославија;

3) курсните разлики по странските конвертирани кредити во периодот од 1 јануари 1984 до 31 декември 1988 година.

Член 2

Под странски кредити и депозити од член 1 став 2 точка 1 на овој закон се подразбираат кредитите и депозитите што Народната банка на Југославија ги користела во странство врз основа на овластувањата од посебни сојузни закони.

Член 3

Под депонирано девизно штедење од член 1 став 2 точка 2 на овој закон се подразбира состојбата на штедењето кај Народната банка на Југославија на 31 декември 1988 година, а кое е извршено ефективно и по пресметковен пат во периодот од 30 јуни 1978 до 14 октомври 1988 година.

Член 4

Под странски кредити од член 1 став 2 точка 3 на овој закон се подразбираат кредитите на организациите на здружен труд добиени од меѓународни финансиски организации за делот што е конвертиран преку Народната банка на Југославија во периодот од 1 јануари 1984 до 31 декември 1988 година според посебните договори според кои Народната банка на Југославија е должна девизите за отплата да ги продаде по курсот на конвертирањето.

Член 5

Курсните разлики од член 1 став 2 точка 1 на овој закон се утврдуваат на 31 декември 1988 година и се разграничуваат на периодот на втасување, а ги намирува од своите приходи Народната банка на Југославија.

Курсните разлики од член 1 став 2 точка 2 на овој закон се утврдуваат на 31 декември 1988 година и претставуваат пресметковно побарување на Народната банка на Југославија од федерацијата.

Курсните разлики од член 1 став 2 точка 3 на овој закон ги товарат пресметковно организациите на здружен труд кои се користници на кредитите, а делот содржан во отплатите во тековна година го намирува од своите приходи Народната банка на Југославија.

Член 6

Побарувањата на Народната банка на Југославија од федерацијата од член 5 став 2 на овој закон се валоризираат во согласност со движењето на курсот на динарот. Федерацијата е должна на Народната банка на Југославија да и обезбеди средства во височина на износот на обврската за камати на банките по основ на депонираното девизно штедење, намален за износот на каматите што банките и ги плаќаат на Народната банка на Југославија по кредитите одобрени при депонирањето на девизното штедење. Народната банка на Југославија им ја пресметува и исплатува каматата на банките по основ на реалната валутна и рочна структура на депонираното девизно штедење полугодишно врз основа на годишните каматни стапки со примена на дисконт односно на соодветни конформни каматни стапки.

Височината на каматните стапки се утврдува според просекот на каматите во земјите на домицилните валути, врз основа на методологијата што ја утврдуваат банките со согласност од Сојузниот извршен совет.

Утврдените каматни стапки можат за одделни години да се зголемат заради поттикнување на девизното ште-

дење за делот кој се утврдува со актите на монетарно-кредитната политика на Собранието на СФРЈ и за кој федерацијата ги обезбедува потребните средства.

Член 7

Износот на кредитите што овластените банки ги користат кај Народната банка на Југославија по основ на депонираното девизно штедење на граѓаните на 30 ноември 1988 година се изедначува по третманот со другите кредити дадени од страна на Народната банка на Југославија од примарната емисија, на кои се применува ексконтната стапка, со тоа што каматата по овој основ во целост се користи за исплата на каматите на банките врз основа на член 6 од овој закон, а се наплатува полугодишно.

Член 8

Федерацијата е должна да ги намирава реализирани-те негативни курсни разлики и каматите по обврските од член 1 став 2 точка 2 на овој закон, почнувајќи од 1 јануари 1989 година, и тоа:

– по повлекувањето на девизното штедење за нето износот на намалувањето на тоа штедење кај одделните банки според месечните состојби;

– по престанатото депонирано девизно штедење кон крајот на секое полугодие – припаѓачкиот дел од годишната камата.

Член 9

Федерацијата обезбедува средства за покритие на курсните разлики и каматите утврдени во чл. 6 и 8 на овој закон од буџетот на федерацијата за тековната година. Претсметка на расходите по овој основ донесува Собранието на СФРЈ со одлука секоја година.

Член 10

Заради утврдување на обврските на федерацијата по основ на намиравањето на долгот спрема Народната банка на Југославија и плаќањето на каматите по тој долг, Народната банка на Југославија е должна предлогот на претсметката на расходите по овој основ да му го достави на Сојузниот извршен совет до 15 октомври тековната година за наредната година.

Член 11

Стручните, техничките и административните работи за спроведувањето на овој закон ги врши Народната банка на Југославија.

Член 12

По исклучок од одредбата на член 9 од овој закон, претсметката на расходите за 1989 година се утврдува во височина од 2.503,6 милијарди динари, од што од Буџетот на федерацијата во II полугодие на 1989 година се обезбедува износот од 1.439,9 милијарди динари.

Член 13

Со денот на влегувањето на овој закон во сила престануваат да важат Законот за привремени мерки за регулирање на курсните разлики и на каматите по девизните обврски кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89) и Законот за привремени мерки за претсметката на приходите и расходите за намиравање на обврските на федерацијата спрема Народната банка на Југославија за 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89).

Републиките и автономните покраини се должни да го намираат до 31 јули 1989 година, износот на придонесот за шесте месеци од 1989 година утврден врз основа на законите од став 1 на овој член.

Ако републиката односно автономната покраина не ги уплати средствата од став 2 на овој член во рокот утврден со тој став, Службата на општественото книговодство, по налог од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите, ќе пренесе во корист на федерацијата соодветен износ на средства од приходот на републиката односно на автономната покраина.

Член 14

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

670.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за мерките на ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/75), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КОЛИЧИНИ ЛЕБ ОД БРАШНОТО ТИП „850”

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за обврската за пуштање во промет на определени количини леб од брашното тип „850” („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/88).

2. Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 389
29 јуни 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

671.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за мерките на ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/75), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КОЛИЧИНИ БРАШНО ОД ТИПОТ „850”

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за обврската за пуштање во промет на определени количини брашно од типот „850” („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/88).

2. Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 390
29 јуни 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

672.

Врз основа на чл. 4 и 5 од Законот за пригодни ковани пари („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/80 и 4/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД IX КОНФЕРЕНЦИЈА НА ШЕФОВИТЕ НА ДРЖАВИТЕ ИЛИ ВЛАДИТЕ НА НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ ВО БЕЛГРАД 1989 ГОДИНА

1. Народната банка на Југославија ќе издаде по повод IX конференција на шефовите на државите или владите на

неврзаните земји во Белград 1989 година пригодни златни ковани пари во апоен од 2.000.000 динари, пригодни сребрени ковани пари во апоени од 100.000 и 50.000 динари и пригодни ковани пари во апоен од 5.000 динари, изработени од метали од кои се изработуваат кованите пари што се во оптек.

2. Народната банка на Југославија ќе издаде пригодни златни ковани пари од точка 1 на оваа одлука во вкупен износ од 10.000.000.000 динари и во вкупна количина од 5.000 парчиња.

3. Народната банка на Југославија ќе издаде пригодни сребрени ковани пари од точка 1 на оваа одлука во вкупен износ од 1.750.000.000 динари во следните количини и износи по апоени, и тоа:

1) 10.000 парчиња апоени од 100.000 динари - во износ од 1.000.000.000 динари;

2) 15.000 парчиња апоени од 50.000 динари - во износ од 750.000.000 динари.

4. Народната банка на Југославија ќе издаде пригодни ковани пари од точка 1 на оваа одлука изработени од метали од кои се изработуваат кованите пари што се во оптек во вкупен износ од 250.000.000 динари и во вкупна количина од 50.000 парчиња.

5. Пригодните златни ковани пари од точка 2 на оваа одлука ќе бидат изработени од злато со финост 900/1000, во специјална техника, со високосјајни рамни површини и со матирани релјефни детали на пригодни мотиви, и ќе имаат тежина 8 грама и пречник 24 милиметри.

Допуштено е отстапување од тежината на секое одделно парче на пригодни златни ковани пари до 1% (осто) над и до 1 % (промили) под тежината наведена во став 1 на оваа точка.

6. Пригодните сребрени ковани пари од точка 3 на оваа одлука ќе бидат изработени од сребро со финост 925/1000, во специјална техника, со високосјајни рамни површини и со матирани релјефни детали на пригодни мотиви, и ќе имаат следни тежини и пречници:

1) апоен од 100.000 динари - тежина 17 грама и пречник 34 милиметри.

2) апоен од 50.000 динари - тежина 13 грама и пречник 34 милиметри;

Допуштено е отстапување од тежината на секое одделно парче на пригодни сребрени ковани пари до 1% (осто) над и до 2 % (промили) под тежините наведени во став 1 на оваа точка.

7. Пригодните ковани пари од точка 4 на оваа одлука ќе бидат изработени од легура на 75% бакар, 4% никел и 21% цинк, во специјална техника, со високосјајни рамни површини и со матирани релјефни детали на пригодни мотиви, и ќе имаат тежина 8,04 грама и пречник 29 милиметри.

Допуштено е отстапување од тежината на секое одделно парче на пригодни ковани пари од 2,5% (осто) над и 2,5% (осто) под тежината наведена во став 1 на оваа точка.

8. Изгледот откај лицето на пригодните ковани пари од точ. 2 и 4 на оваа одлука е следниот: во средината се наоѓа симболот на IX конференција - стилизиран арапски број девет и текстот испишан со латиница „Београд '89". Околу тоа обележје кружно се испишани: текстот на англиски јазик „THE NINTH NON-ALIGNED SUMMIT" и текстот „DEVETI SAMIT NESVRSTANIH ZEMALJA" со латиница, кои од средишните обележја се одвоени со кружна линија.

9. Изгледот откај лицето на пригодните сребрени ковани пари од точка 3 на оваа одлука е следниот:

1) апоен од 100.000 динари - во средината се наоѓаат зградата на Собранието на СФРЈ, текстот испишан со латиница „Beograd" и годините „1961-1989". Околу овие обележја кружно се испишани: текстот на англиски јазик „THE NINTH NON-ALIGNED SUMMIT" и текстот „DEVETI SAMIT NESVRSTANIH ZEMALJA" со латиница, кои од средишните обележја се одвоени со кружна линија;

2) апоен од 50.000 динари - во средината се наоѓаат скулптурата на Победникот, годините „1961" и „1989" и текстот испишан со латиница „Beograd". Околу овие обележја кружно се испишани: текстот на англиски јазик „THE NINTH NON-ALIGNED SUMMIT" и текстот „DEVETI SAMIT NESVRSTANIH ZEMALJA" со латиница, кои од средишното обележје се одвоени со кружна линија.

10. Изгледот откај опачината на пригодните ковани пари од точ. 2, 3 и 4 на оваа одлука е следниот: во средина

е грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а околу него кружно е испишан називот „СФР Југославија" со латиница и кирилица, кој од грбот е одвоен со кружна линија искршена во долниот дел. Под грбот се наоѓаат: на пригодните златни ковани пари бројната ознака на вредноста „2000000" и буквата „Д" со латиница и кирилица, на пригодните сребрени ковани пари бројната ознака на вредноста „100000" или „50000" и буквата „Д" со латиница и кирилица, а на пригодните ковани пари изработени од метали од кои се изработуваат кованите пари што се во оптек бројната ознака на вредноста „5000" и буквата „Д" со латиница и кирилица.

11. Периферијата на пригодните ковани пари од точка 1 на оваа одлука е обрабена со рецки.

12. Пригодните ковани пари од точка 1 на оваа одлука ќе се продаваат по цени што ќе ги определи Народната банка на Југославија.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Е. п. бр. 378
13 јули 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

673.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА КОКС

1. Се продолжува важењето на Одлуката за начинот на формирање на цените на кокс („Службен лист на СФРЈ", бр. 76/88).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Е. п. бр. 379
29 јуни 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

674.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА ТАКСА НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ

1. Во Одлуката за плаќање посебна такса на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 76/88 и 10/89) во точка 1 став 1 процентот: „4,8" се заменува процентот: „6,3".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Е. п. бр. 380
20 јули 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

675.

Врз основа на член 4 став 2, член 9 став 4, чл. 14 и 21, член 24 став 4, член 26 став 4, чл. 27 и 31, член 33 став 4, член 41, член 46 став 2, член 50 став 3, член 56, член 58 став 1, член 74 и член 75 став 5 од Законот за воената обврска („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/85 и 26/89), сојузниот секретар за народна одбрана пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ВОЕНАТА ОБВРСКА

Член 1

Во Правилникот за вршење на воената обврска („Службен лист на СФРЈ”, бр. 40/86) по член 17 се додава член 17а, кој гласи:

„Член 17а

На служење односно дослужување на воениот рок регрутот се јавува во воената единица односно воената установа во времето означено во позивот за служење односно дослужување на воениот рок.

Регрутот кој не ќе се јави на служење односно дослужување на воениот рок овластениот орган, под условите пропишани во член 65 од Законот за воената обврска, принудно го приведува во воената единица односно установа означена во позивот. Ако воената единица односно установа означена во позивот не е на територијата на републиката односно на територијата на автономната покраина на која е седиштето на органот кој врши приведување, регрутот се приведува во најблиската команда на гарнизон, определена со акт на сојузниот секретар за народна одбрана.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ако воената единица односно установа означена во позивот е поблиска до седиштето на органот кој врши приведување од командата на гарнизонот определена со акт на сојузниот секретар, регрутот може да се приведе и во таа воена единица односно установа и ако е таа надвор од територијата на републиката односно територијата на автономната покраина на која е седиштето на органот кој врши приведување.

Командата на гарнизонот од став 2 на овој член ја определува воената единица за прифаќање на приведените регрути. Таа единица го задолжува приведените регрути со воена облека и опрема, му издава патни исправи, му обезбедува трошоци за превоз и го упатува, без спроведување, во воената единица односно установа определена во позивот за служење на воениот рок. На воената единица во која се упатува приведените регрути ѝ се доставува известување за упатување и лист на личното задолжување на војникот со воена опрема. Ако упатениот војник не се јави во воената единица односно установа во која е упатен воената единица што го упатила ѝ издава налог на воената полиција за негово пронаоѓање и приведување.

Ако постои основано сомневање дека војникот нема да се јави во воената единица односно установа определена во позивот за служење на воениот рок, воената единица од став 4 на овој член ѝ издава налог на воената полиција за негово спроведување.

Со денот на упатувањето во воената единица или установа односно со денот на принудното приведување во гарнизонот определен со акт на сојузниот секретар за народна одбрана регрутот станува војник и од тој ден се смета дека служи воен рок.”

Член 2

По член 34 се додава член 34а, кој гласи:

„Член 34а

„Решението за оцена на способноста за воена служба на регрутот и за родот односно службата, регрутната комисија го запишува во здравствената и воената книшка на регрутот и на питомецот на воена школа - академија. Решението содржи диспозитив (изрека) и упатство за правно средство.

Решението од став 2 на овој член регрутната комисија му го соопштува на регрутот со потпис.”

Член 3

Член 35 се менува и гласи:

„Член 35

Регрутот се упатува на служење на воениот рок врз основа на наредба од сојузниот секретар за народна одбрана и на планот за пополнување на Југословенската народна армија со регрути.

Регрутите запишани на медицински, стоматолошки, фармацевтски, ветеринарски, машински и електротехнички факултет се упатуваат согласно со член 24 став 4 од Законот за воената обврска, на служење односно дослужување на воениот рок кога ќе завршат факултет, но најдоцна до крајот на календарската година во која навршуваат 27 години живот.

Регрутите запишани на факултет по општонародна одбрана или на насока по општонародна одбрана на друг факултет односно на факултет по безбедност и општествена самозаштита се упатуваат на служење односно дослужување на воениот рок кога ќе завршат факултет, но најдоцна до крајот на календарската година во која навршуваат 27 години живот, ако не ги исполнуваат условите за ослободување од служење на воениот рок (член 29 став 1 точка 5 од Законот за воената обврска).

Регрутите од ст. 2 и 3 на овој член на кои ќе им престане својството на студенти на наведените факултети се упатуваат на служење односно дослужување на воениот рок според одредбите од член 24 ст. 2 и 3 на Законот за воената обврска.

Ако регрутот кому му е прекинато служењето на воениот рок поради привремена неспособност (член 32 став 1 од Законот за воената обврска), на повторното регрутирање биде опенет како способен или ограничено способен за воена служба пред истекот на календарската година во која навршува 27 години живот, се упатува на дослужување на воениот рок, по можност во единица од ист род односно служба во која порано служел воен рок.”

Член 4

По член 36 се додава член 36а, кој гласи:

„Член 36а

Војникот кој од верски убедувања ќе одбие да прими оружје, надлежниот старешина ќе го поучи дека е должен да служи воен рок во траење од 24 месеци (член 22 став 2 од Законот за воената обврска). Ако војникот и потоа не сака да прими оружје, а е припадник на верска заедница која забранува прием и употреба на оружје, надлежниот старешина (член 75 став 2 од Законот за воената обврска) донесува решение со кое се определува дека тој војник е должен да служи воен рок во траење од 24 месеци. Еден примерок од правосилното решение се доставува до органот на управата за народна одбрана кој тој војник го упатил на служење на воениот рок.

За војникот од став 1 на овој член кој во текот на служењето на воениот рок ќе прими оружје се донесува ново решение со кое се определува траење на служењето на воениот рок така што воен рок служи додека не ја заврши обуката според програмата што ќе ја пропише сојузниот секретар за народна одбрана, но не пократко од 12 месеци.”

Член 5

Во член 46 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:

„Регрутот кој сака да го одложи служењето на воениот рок поради школување на факултетите од член 35 ст. 2 и 3 на овој правилник, доставува писмено барање до надлежниот орган веднаш по запишувањето, но најдоцна до 20 септември тековната година. Кон барањето доставува и уверение од факултетот дека е запишан на факултетот и дека школувањето ќе го продолжи веднаш по запишувањето, пред упатувањето на служење на воениот рок.

Регрутите запишани на факултетите од член 35 став 2 на овој правилник, кои поради ограничените можности на факултетот не можат да го започнат школувањето веднаш по уписот или кои не сакаат да служат воен рок пред школувањето на факултетот, се упатуваат на служење на воениот рок според одредбите од член 24 ст. 2 и 3 на Законот за воената обврска.”

Досегашниот став 2 станува став 4.

Член 6

По член 60 се додава член 60а, кој гласи:

„Член 60а

Решението за оцена на способноста за воена служба и за измена на родот односно службата на лицето од член 58 на овој правилник регрутната комисија го запишува во здравствената и воената книшка на регрутот и на питомецот на воена школа – академија. Ова решение содржи диспозитив и упатство за правно средство.

Диспозитивот на решението од став 1 на овој член содржи една од оцените од член 59 на овој правилник и родот односно службата што е определена.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, за лицето во резервниот состав од член 58 на овој правилник кај кое промената на здравствената состојба не влијае врз оцената на способноста за воена служба или врз измената на родот односно службата, регрутната комисија донесува писмено образложено решение.”

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 2141-24/88
20 јули 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за народна одбрана,
генерал-полковник,
Велько Кадиевиќ, с. р.

676.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 55/78 и 58/85) во согласност со Сојузниот секретаријат за трговија и Сојузниот секретаријат за земјоделство, Сојузниот секретаријат за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика пропишува

ПРАВИЛНИК

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА МИКРОБИОЛОШКАТА
ИСПРАВНОСТ НА КОИ МОРААТ ДА ИМ ОДГОВАРААТ
ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ
ВО ПРОМЕТОТ**

Член 1

Во Правилникот за условите во поглед на микробиолошката исправност на кои мораат да им одговараат животните намирници во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/83 и 18/87) член 17 се брише.

Член 2

Член 35 се менува и гласи: „Мешаници на адитиви и други компоненти не смеат да содржат: *Escherichia coli* во 0,1 g, *Proteus* видови во 0,01 g, ниту повеќе од 100 квасци и мувла во 1 g. Бројот на микроорганизмите не смее да биде поголем од 50.000 во 1 g.”

Подобрувачите за пекарските производи не смеат да содржат повеќе од 100.000 микроорганизми, ниту повеќе од 5.000 квасци и мувла во 1 g.”

Член 3

Член 38 се менува и гласи:

„Готови замрзнати јадења од месо, дробови и додатоци не смеат да содржат во 0,1: коагулаза на позитивна стафилокока, сулфиторедувачки кластриди, *Proteus* видови и *Escherichia coli* ниту повеќе од 10.000 микроорганизми во 1 g и 1.000 аеробни спорогени бактерии во 1 g.”

Член 4

Член 39 се менува и гласи:

„Готови замрзнати јадења од зеленчук или од намирници од растително потекло, со додаток или без додаток на месо, производи од месо или дробови, не смеат да содржат во 0,1 g: коагулаза на позитивна стафилокока, *Proteus* видови и *Escherichia coli*, ниту повеќе од 10.000

микроорганизми во 1 g и 1.000 аеробни спорогени бактерии во 1 g.”

Член 5

Во член 43 став 3 бројот: „500.000” се заменува со бројот: „200.000”.

Член 6

По член 45 се додава нов член 45а, кој гласи:

„Жита и мелнички производи не смеат да содржат повеќе од 10.000 квасци и мувла во 1 g, а пекарски производи не смеат да имаат повеќе од 1.000 квасци и мувла во 1 g.”

Член 7

Член 46 се менува и гласи:

„Полни чоколади во таблети, полнети чоколади и чоколадни десерти, нугат, марципан, локум, индустриски произведени и пакувани слатки и други производи од тој вид, не смеат да содржат во 0,1 g: *Proteus* видови и *Escherichia coli*, а во 1 g: повеќе од 30.000 микроорганизми, повеќе од 3.000 аеробни спорогени бактерии, ниту повеќе од 1.000 квасци и мувла.

Чоколадата во прав мора да им одговара на условите од став 1 на овој член, освен аеробните спорогени бактерии, кои не смее да ги содржи повеќе од 1.000 во 1 g.”

Член 8

Во член 49 зборовите: „Шеќер не смее да содржи” се заменуваат со зборовите: „Шеќер и сите видови скрбови не смеат да содржат”.

Член 9

Во член 57 по зборовите: „со лушпа,” се додаваат зборовите: „орези без лишпа, афион,”.

Член 10

Во член 59 зборовите: „липолитички бактерии во 0,001 g” се бришат.

Член 11

Во член 61 зборовите: „липолитички бактерии во 0,001 g, се бришат.

Член 12

Член 62 се менува и гласи:

„Какао во прав и мелено кафе во вакуумирана амбалажа не смеат да содржат во 0,1 g: коагулаза на позитивна стафилокока, сулфиторедувачки кластриди, *Proteus* видови и *Escherichia coli*, повеќе од 20.000 микроорганизми во 1 g, ниту повеќе од 100 квасци и мувла во 1 g.”

Член 13

По член 62 се додава нов член 62а, кој гласи:

„Пудинг во прав не смее да содржи повеќе од 1.000 аеробни спорогени бактерии во 1 g.”

Член 14

Член 63 се менува и гласи:

„Овошни сокови и освежителни овошни напиеви не смеат да содржат во 0,1 ml: коагулаза на позитивна стафилокока, сулфиторедувачки кластриди, *Proteus* видови, *Escherichia coli*, квасци и мувла, ниту повеќе од 100 микроорганизми во 1 ml.”

Концентрирани овошни сокови, овошни сирупи и ароматизирани сирупи не смеат да содржат во 0,1 ml: коагулаза на позитивна стафилокока, сулфиторедувачки кластриди, *Proteus* видови и *Escherichia coli*, ниту повеќе од 200 микроорганизми во 1 ml.”

Член 15

Член 64 се менува и гласи:

„Освежителни газирани безалкохолни пијалаци не смеат да содржат: *Proteus* видови и *Streptococcus faecalis* во 100 ml, коагулаза на позитивна стафилокока, сулфиторедувачки кластриди, квасци и мувла во 0,1 ml, повеќе од 100 микроорганизми во 1 ml, ниту повеќе од 10 калифорни бактерии во 100 ml определени како најверојатен број.”

Член 16

По член 64 се додава нов член 64а, кој гласи:
„Чаеви во сува форма не смеат да содржат повеќе од 10.000 квасци и мувла во 1 g.“

Член 17

Во член 65 зборовите: „хигиенски неисправни“ се заменуваат со зборовите: „микробиолошки неисправни“.

Член 18

Во член 66 став 1 по зборовите: „Член 27 точ. 1 и 2“ точката се заменува со заплата, а буквата: „и“ се брише а по зборовите „член 43 ст. 2 и 3“ се додаваат зборовите: „чл. 44, 45, 51, 54 и 55“.

По точка 5 се додава точка 6, која гласи:
„6) намирниците од чл. 44, 45, 51, 54 и 55 на овој правилник, ако се обработат термички на температура од најмалку 70°C во центарот на производот.“

Член 19

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за измена на Правилникот за условите во поглед на микробиолошката исправност на који мораат да им одговараат животините намирници во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/87).

Член 20

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-22
31 мај 1989 година
Белград

Сојузен секретар за труд,
здравство, боречки прашања
и социјална политика,
Раднша Гачиќ, с. р.

676a.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ

Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за чисти хемикалии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/89) во член 1 точка 1 ознаката: „JUS H.G8.102“ се заменува со ознаката: „JUS H.G3.102“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила на 20 јули 1989 година.

Бр. 07-93/107
24 мај 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

677.

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за крајбрежното море и епиконтиненталниот појас на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/87), во согласност со сојузниот секретар за сообраќај и врски, сојузниот секретар за внатрешни работи издава

НАРЕДБА

ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ЗАБРАНЕТИ ЗОНИ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ВНАТРЕШНИ МОРСКИ ВОДИ

1. Во југословенските внатрешни морски води се устануваат следните забранети зони:

1) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 100 метри покрај северниот брег на полуостровот Лушница, и тоа меѓу местата Шпилице - Доњи Крашиќи и местата Росе - 'ртот Добрач;

2) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метри покрај северниот брег на Мало Море (Неретвански Канал), и тоа од заливот Водице до 'ртот Мефед, ограничена со точките на брегот:

A-S=42° 59,4'N D=17° 28,5'E

B-S=42° 56,4'N D=17° 32,8'E

3) зона што го опфаќа морскиот простор во Стонски Канал, внатре во спојницата 'ртот Блага - местото Журоња;

4) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метри покрај југозападниот дел на островот Ластово од југозападниот рт на заливот Дубока до 'ртот Мефед, југозападниот дел на островот Прежба од точката на брегот на спојницата островот Макарац - ката 137 (Мостни Врх до северниот 'рт Велја Страна и островот Мртара во целост;

5) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метри на островот Вис во реонот: 'рт Барјаци, од 'ртот Млики до хриди Камик; 'ртот Ступишке, од северниот брег на заливот Квачина до источниот брег на заливот Лаботова; подрачје Смоково, од источниот 'рт на заливот Милна до североисточниот 'рт на заливот Смокова Вела;

6) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 50 метри на островот Вис во реонот Чешка Вила, од Лучица до североисточниот 'рт на заливот Грандовац;

7) зона што го опфаќа морскиот простор внатре во заливите на островот Дуги Оток ограничена со линијата што ги спојува точките на брегот:

a) A-S=44°09,5'N D=14°53,6'E

B-S=44°09,2'N D=14°54,0'E

6) A-S=44°07,3'N D=14°55,9'E

B-S=44°07,2'N D=14°56,2'E

в) A-S=44°06,7'N D=14°56,7'E

B-S=44°06,6'N D=14°56,9'E

8) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метри, сметајќи од брегот на полуостровот Превлака, ограничена со точките на брегот:

A-S=42°24,5'N, D=18°30,6'E

A-S=42°24,5'N, D=18°30,7'E

9) зона што го опфаќа морскиот појас пред Бродоремонтниот завод „Сава Ковачевиќ“ во Тиват, ограничена со следните точки:

A-S=42°25,9'N D=18°41,8'E

B-S=42°25,8'N D=18°41,4'E

C-S=42°26,2'N D=18°41,3'E

D-S=42°26,4'N D=18°41,5'E;

10) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метри, сметајќи од брегот на островот Палагружа;

11) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метри покрај јужниот брег на островот Брач, од 'ртот Заступ до заливот Фарска, ограничена со точките:

A-S=43°17,9'N D=16°27,5'E

B-S=43°16,2'N, D=16°32,4'E;

12) зона во заливот Мала Будава што го опфаќа морскиот простор југозападно од линијата чии крајни точки на копното се обележени со две сидани пирамиди (44°53,6'N, 13°59,1'E и 44°53,8'N 13°59,0'E);

13) Зона што го опфаќа морскиот простор околу Брионските острови ограничена со линијата што ги спојува следните точки:

- позицијата 44°56,8'N 13°42,6'E

- позицијата 44°54,9'N 13°42,8'E

- позицијата 44°53,1'N, 13°45,1'E

- позицијата 44°53,9'N, 13°46,7'E

- позицијата 44°54,5'N 13°47,2'E

- позицијата 44°56,5'N 13°46,8'E

- позицијата 44°56,9'N 13°44,7'E;

2. Југословенските бродови и чамци можат да пловаат без ограничување низ зоната од точка 1 под 4, 5, 6 и 10 на оваа наредба.

Низ зоната од точка 1 под 13. можат да пловат без ограничување југословенски бродови и чамци, чии сопственици имаат живеалиште на подрачјето на таа зона, а другите југословенски бродови и чамци само ако добијат одобрение од надлежниот општински орган.

Бродовите и чамците од ст. 1 и 2 на оваа точка не смеат да се користат во зона за подводни активности (подводно снимање, скицирање на морското дно, подводно спелеолошко истражување, подводен риболов и др.).

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за установување забранети зони во југословенските внатрешни морски води („Службен лист на СФРЈ”, бр. 39/84 и 68/85).

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 288-1-4/3
18 јули 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Петар Грачанин, с. р.

678.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), сојузниот секретар за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПРЕКУ КОИ КЕ СЕ ИЗВЕЗУВААТ, УВЕЗУВААТ И ТРАНЗИТИРААТ ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ОПЛОДЕНИ ЈАЈНИ КЕЛИИ ЗА ОПЛОДУВАЊЕ НА ЖИВОТНИ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСУВА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ НА ЖИВОТНИ

1. Пратки на животни, производи, сировини и отпадоци од животинско потекло, семе за вештачко осеменување,

оплодени јајни келии за оплодување на животни и други предмети со кои може да се пренесува заразна болест на животни можат да се извезуваат, увезуваат и транзитираат само преку следните гранични премини, и тоа:

1) со превозни средства на железничкиот сообраќај: Бели Манастир, Битола, Димитровград, Гевгелија, Јесенице, Коториба (Муракерестур и Гекењеш), Марибор, Нова Горица, Сежана, Суботица, Тузи, Вршац и Љубљана;

2) со превозни средства на друмскиот сообраќај: Богородица, Божај, Кафасан, Фернетичи, Горичан, Градина, Хоргош, Кнежево, Мепетлија, Коренско Седло, Шентил, Шкофје, Ватин и Вртојба;

3) со превозни средства на поморскиот сообраќај: Бар, Дубровник, Карделево, Копер, Раша (Бршица), Ријека, Сплит и Задар;

4) со превозни средства на воздушниот сообраќај: Белград, Загреб и Љубљана;

5) со превозни средства на речниот сообраќај: Бездан (Мохач).

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за определување на граничните премини преку кои ќе се извезуваат, увезуваат и транзитираат пратки на животни, производи, сировини и отпадоци од животинско потекло, семе за вештачко осеменување, оплодени јајни келии за оплодување на животни и други предмети со кои може да се пренесува заразна болест на животни („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/86 и 54/88).

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 2133/1
6 јули 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за земјоделство,
д-р Стево Мирјаниќ, с. р.

679.

Врз основа на член 3 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/68), во согласност со сојузниот секретар за трговија и сојузниот секретар за економски односи со странство, директорот на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАЊБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Височината на посебната давачка претставува разлика меѓу просечната цена на домашниот пазар и увозната цена. Увозната цена ја чини износот кој претставува царинска основица на производот, зголемен за износот на царината и другите увозни давачки, без посебна давачка.

2. Просечните цени на домашниот пазар во смисла на точка 1 од оваа наредба се:

Реден број	Тарифен број на Царинската тарифа	Тарифна ознака	Наименување на стоките	Просечна цена на домашниот пазар дин/kg
1	2	3	4	5
1	01.02	0102.90 0102.901 0102.904 0102.905 0102.906	Живи животни, вид на говеда: – Друго: – бикови – јуниња за гоее (од 200 до 280 kg) – јуниња згоени преку 280 до 450 kg – јуниња, други	16.980 23.090 16.980 16.980
2	01.03	0103.9 0103.91 0103.913 0103.919 0103.92 0103.922	Свињи, живи: – Друго: – со маса помала од 50 kg: – масни за колење – друго – со маса од 50 kg или поголема: – месести за колење	10.900 10.900 13.620

1	2	3	4	5
		0103.923	--- масни за колење	10.900
		0103.929	--- друго	10.900
3	01.04		Овци и кози, живи:	
		0104.10	- Овци:	
		0104.102	--- за колење	9.150
		0104.109	--- јагњина, друго	20.920
4	01.05		Живина домашна, жива (кокошки, пајки, гуски, мисирки и бисерки):	
		0105.9	- Друго:	
		0105.91	-- кокошки:	
		0105.919	--- друго	7.500
5	02.01		Месо говедско, свежо или разладено:	
		0201.10	- Трупови и полутки:	
		0201.101	--- телешки	31.670
		0201.102	--- јунешки	26.230
		0201.103	--- говедски	20.260
		0201.109	--- други	20.260
		0201.20	- Други парчиња со коски:	
		0201.201	--- телешки	41.800
		0201.202	--- јунешки	34.620
		0201.203	--- говедски	26.740
		0201.30	- Без коски:	
		0201.301	--- телешки	55.730
		0201.302	--- јунешки	46.160
		0201.303	--- говедски	35.650
		0201.309	--- друго	35.650
6	02.02		Месо говедско, замрзнато:	
		0202.10	- Трупови и полутки:	
		0202.101	--- телешки	31.670
		0202.102	--- јунешки	26.230
		0202.103	--- говедски	20.260
		0202.109	--- друго	20.260
		0202.20	- Други парчиња со коски:	
		0202.201	--- телешки	41.800
		0202.202	--- јунешки	34.620
		0202.203	--- говедски	26.740
		0202.209	--- друго	26.740
		0202.30	- Без коски:	
		0202.301	--- телешки	55.730
		0202.302	--- јунешки	46.160
		0202.303	--- говедски	35.650
		0202.309	--- друго	35.650
7	02.03		Месо свињско, свежо, разладено или замрзнато:	
		0203.1	- Свежо или разладено:	
		0203.11	-- трупови и полутки	25.920
		0203.12	-- бутони, плешки и парчиња од нив, со коски	37.840
		0203.19	-- друго	34.060
		0203.2	- Замрзнато:	
		0203.21	-- трупови и полутки	25.920
		0203.22	-- бутони, плешки и парчиња од нив, со коски	37.840
		0203.29	-- друго	34.060
8	02.04		Месо овчо или козјо, свежо, разладено или замрзнато:	
		0204.10	- Трупови и полутки, јагнешки, свежи или разладени	34.480
		0204.2	- Друго месо овчо, свежо или разладено:	
		0204.21	-- трупови и полутки	16.400
		0204.22	-- други парчиња со коски	16.400
		0204.23	-- без коски	20.500
		0204.4	- Друго месо овчо, замрзнато:	
		0204.41	-- трупови и полутки	16.400
		0204.42	-- други парчиња со коски	16.400
		0204.43	-- без коски	20.500
9	02.07		Месо и отпадоци за јадење, од живина од тар. 01.05, свежи, разладени или замрзнати:	
		0207.10	- Живина, неисечена во парчиња, свежа или разладена	19.770
		0207.2	- Живина, неисечена во парчиња, замрзната:	
		0207.21	-- кокошки, домашни	19.770
		0207.3	- Живина исечена во парчиња и отпадоци, вклучувајќи цигер, свеж или разладен:	
		0207.39	-- друго	16.800
		0207.4	- Живина исечена и отпадоци, освен цигер, замрзнати:	
		0207.41	-- од кокошки, домашни	16.800
10	10.01		Пченица и наполица:	
		1001.10	- Тврда пченица:	
		1001.102	-- друго	1.580
		1001.90	- Друго:	
		1001.902	--- друга пченица	1.420
11	10.05		Пченка:	
		1005.90	- Друга:	

1	2	3	4	5
		1005.901	---- бела	1.680
		1005.902	---- жолта	1.680
		1005.909	---- друга	1.680
12	10.06		Ориз:	
		1006.10	- Ориз во лушпа (арпа или суров):	
		1006.109	---- друг	2.480
		1006.20	- Ориз лупен (костенлив)	7.690
		1006.30	- Ориз, полубланширан или бланширан, па и полиран или глазиран:	
		1006.301	---- полубел и бел	8.000
		1006.309	---- полиран и глазиран	8.300
		1006.40	-Кршен ориз	5.770
13	12.01	1201.00	Соја во зрно, вклучувајќи и кршена или дробена	2.300
14	12.05	1205.00	Семе од маслодајна или дробена репка, вклучувајќи и кршено или дробено	1.410
15	12.06	1206.00	Семе од сончоглед, вклучувајќи кршено или дробено	1.970
16	12.12		Рокчиња, морски и други алги, шеќерна репка, шеќерна трска, свежи или суви, вклучувајќи мелени; голушки и јатки од голушки од овошје и други растителни производи (вклучувајќи корен од цикорија, не-пржен, од видот <i>Cichorium intybus sativum</i>), вид што првенствено се употребува за човечка исхрана, на друго место, неспоменати ниту вклучени:	
		1212.9	- Друго:	
17	15.07	1212.91	-- шеќерна репка	225
			Соино масло и негови фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани:	
		1507.10	- Сурово масло, вклучувајќи дегумирано (без смола)	10.390
18	15.12	1507.90	- Друго	12.360
			Масло од семе на сончоглед, шафраника и памуково семе и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани:	
		1512.1	- Масло од сончоглед и шафраника и нивни фракции:	
		1512.11	-- сурово масло	12.230
		1512.19	-- друго	14.560
19	15.14		Масло од репка или масло од синап и нивни фракции, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани:	
		1514.10	- Сурово масло:	
		1514.101	---- од репка	10.390
		1514.90	- Друго:	
		1514.901	---- од репка	12.360
20	17.01		Шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка и хемиски чиста сахароза, во цврста состојба:	
		1701.1	- Суров шеќер без додатни средства за ароматизација и материи за бојосување:	
		1701.12	-- шеќер од шеќерна репка	8.020
		1701.99	-- друго:	
		1701.992	---- шеќер од шеќерна репка, рафиниран	8.360
21	24.01		Тутун суров или непреработен, отпадоци од тутун:	
		2401.10	- Тутун, неоджилен	5.010
		2401.20	- Тутун, делумно или целосно оджилен	8.990
		2401.30	- Отпадоци од тутун	500

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за височината на посебната давачка при увоз на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/89).

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 06-2747/1
13 јули 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за цени,
Бранко Гостовиќ, с. р.

680.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/86, 43/86, 87/87, 16/89 и 41/89), сојузниот секретар за земјоделство, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ

1. Во Упатството за потребната документација за остварување право на средства за регрес за вештачки губри-

ва, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/88 и 17/89), во точка 1 став 2 зборовите: „31 декември 1988 година” се заменуваат со зборовите: „30 јуни 1989 година”.

2. Во Образецот за пресметка на регресот, во колоната 6 зборовите: 31. декември 1988 година” се заменуваат со зборовите: „30. јуни 1989 година”.

3. Оваа упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 2282/1
17 јули 1989 година
Белград

Сојузен секретар за
земјоделство,
д-р Стево Мирјаниќ, с. р.

681.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за привремени мерки за регрес на дел од каматата на кредитите што во 1989 година се користат за намени во рамките на селективната програма во земјоделството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 41/89), сојузниот секретар за земјоделство, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, донесува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ ПРЕСМЕТКА И ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ШТО ВО 1989 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА НАМЕНИ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕКТИВНАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

1. Корисниците на правото на регрес од член 3 на Законот за привремени мерки за регрес на дел од каматата на кредитите што во 1989 година се користат за намени во рамките на селективната програма во земјоделството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 41/89) – (во натамошниот текст: Законот), заради остварување на правото на регрес на дел од каматата на кредитите во смисла на чл. 1, 2 и 4 од Законот, кои барањето за исплата на регресот до службата на општественото книговодство кај која се води нивната жиро-сметка (во натамошниот текст: надлежната служба на општественото книговодство), поднесуваат:

1) фотокопија на договорот за кредит склучен со банка;

2) пресметка на регресот што ја заверила банката кај која се користи кредитот за намените од член 4 на Законот;

3) потврда на банката за платената камата по кредитите користени во согласност со член 2 на Законот.

2. Корисниците на правото на регрес го пресметуваат регресот на образецот: ПРП (во натамошниот текст: Пресметка на регресот), кој е составен дел на ова упатство.

Пресметката на регресот содржи податоци за секој корисник на правото на регрес за кредити по намените во рамките на селективната програма во земјоделството, и тоа:

- 1) реден број;
- 2) број на договорот за кредит и износ на користениот кредит;
- 3) намена на кредитот;
- 4) височина на есконтната стапка на Народната банка на Југославија;
- 5) износ на каматата на вкупниот кредит пресметана по есконтната стапка на Народната банка на Југославија;
- 6) височина на регресот во проценти, од член 4 на Законот;
- 7) износ на пресметаниот регрес.

3. Пресметката на регресот се составува во три примероци и се доставува до надлежната служба на општественото книговодство. Надлежната служба на општественото книговодство му враќа еден заверен примерок на корисникот на правото на регрес, вториот го задржува, а третиот го доставува, заедно со налогот за исплата, до Службата на општественото книговодство, Филијала Нов Белград, која пресметката на регресот му ја доставува на Сојузниот секретаријат за земјоделство истиот ден кога ќе изврши исплата од сметката на Сојузниот секретаријат за земјоделство.

4. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот на доставување пресметка и за потребната документација за остварување на правото на регрес на кредитите што во 1989 година се користат за намени во рамките на селективната програма во земјоделството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/89).

5. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 2344
17 јули 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за земјоделство,
д-р Стево Мирјаниќ, с. р.

Образец ПРП

Назив на корисникот на кредитот

Надлежна служба на општественото книговодство

ПРЕСМЕТКА НА РЕГРЕСОТ

НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИ ЗА НАМЕНИ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕКТИВНАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, КОРИСТЕНИ ВО 1989 ГОДИНА

Ред. број	Број на договорот за кредит и износ на користениот кредит	Намена на кредитот	Височина на есконтната стапка на НБЈ	Износ на каматата на вкупниот кредит пресметана по есконтната стапка	Височина на регресот во %	Износ на пресметаниот регрес
1	2	3	4	5	6	7

ВКУПНО:

Печат и потпис на овластеното лице
на банката давател на кредитот

Место и датум

Печат и потпис на овластеното лице
на корисникот на кредитот

Печат и потпис на овластеното лице
на надлежната служба на општественото книговодство

682.

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Установата за одржување на внатрешните пловни патишта („Службен лист на СФРЈ”, бр. 50/74, 17/81 и 24/88), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за сообраќај и врски донесува

ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПЛОВИДБАТА НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА

1. Во Тарифата за користење на објектите за безбедност на пловидбата на внатрешните пловни патишта („Службен лист на СФРЈ”, бр. 53/82, 42/84, 40/85, 45/86, 41/87 и 33/88), во точка 8, во одредбата под 1 бројот: „18” се заменува со бројот: „67”, а бројот: „80” – со бројот: „299”.

Во одредбата под 2 бројот: „23” се заменува со бројот: „86”, а бројот: „108” – со бројот: „403”.

2. Оваа измена на Тарифата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. V/02-2100/3

2 јуни 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Јоже Слокар, с. р.

683.

Врз основа на член 54 став 3 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/72, 67/73, 58/76 и 9/78), Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ КНИШКИ НА ВОЕН ОСИГУРЕНИК И НА ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО НА ВОЕН ОСИГУРЕНИК

1. Со оваа одлука се пропишуваат обрасците на здравствените книшки на воен осигуреник и на член на семејство на воен осигуреник.

2. Големината на образецот на здравствената книшка на воен осигуреник е 8 · 12 cm. Надворешните страници на здравствената книшка се укоричени во платнен повез во бледозелена боја, со втисната ознака „Обр. ВСО/Здр-2” во горниот десен агол, под таа ознака на средината е петокрака ѕвезда, а под неа текст: „Здравствена книшка на воен осигуреник”. На внатрешната страна од корицата е текст: „Се определи основна здравствена заштита да користи во _____”.

3. Образецот на здравствената книшка на воен осигуреник содржи:

1) на почетокот од првата страница натпис: „Заедница за социјално осигурување на воените осигуреници”, под тоа од десната страна: „Рег. број NQ _____”, а во ередината назив: „Здравствена книшка на воен осигуреник”, кој е печатен во два реда. Под тоа е црта, а под неа текст: „(назив на воената единица или воената установа што ја издала книшката)”. Од левата страна под цртата е текст: „(датум на издавање и број)”, а од десната страна: „(потпис на овластеното лице)” со простор за запишување на тие податоци. При дното на страницата е текст: „Важи само со воена легитимација – лична карта бр. _____”.

2) на почетокот на втората страница од левата страна текст: „Презиме, име на едниот родител и име” со простор за запишување на тие податоци и со простор за запишување на чинот на военниот осигуреник, ако осигуреникот бара да се запише и чинот, под тоа текст: „(матичен број)”, „Крвна група” и „RH”, со простор за запишување на тие податоци, а на преостанатиот простор од страницата – податоци за живеалиштето, со назначување на местото, улицата и бројот;

3) на третата и четвртата страница текст: „На служба (место), Датум и Заверка” со простор за запишување на тие податоци и нивно заверување;

4) на почетокот на петтата страница текст: „Важни предупредувања”, а под тоа, „(Преосетливост на лекови, вакцини, серуми, контрастни и други средства)”;

5) на почетокот на шестата страница текст: „Податоци за серумите” со рубриците: „Назив на серумот”, „Датум” и „Потпис на лекарот и печат на установата”;

6) на почетокот на седмата страница текст: „Вакцинации и ревакцинации”, со рубриците „Датум”, „Назив на вакцината”, „Резултат” и „Потпис на лекарот и печат на установата”;

7) на почетокот на стр. од 8 до 25 текст: „Амбулантен преглед и лекување”, под тоа од левата страна: „(назив на амбулантата)”, а од десната – „(број од евиденцијата и датум)” текст: „Dg и мислење на лекарот” „Привремена спреченост за работа од _____ до _____ 19 _____ г.” и „(потпис на лекарот)” со простор за запишување на соодветни податоци;

8) на почетокот на стр. од 26 до 31 текст: „Специјалистички прегледи”, под тоа зборовите: „Штембил”, „Закажана контрола _____ 19 _____ година” и „Наод на лекарот-специјалист и упатство за лекување”, а во долниот десен агол зборовите: „(потпис на лекарот-специјалист)” со простор за запишување на соодветни податоци;

9) на стр. 32 и 33 текст: „Стационарно лекување и лекување во специјализирани установи за медицинска рехабилитација” со рубриците: „Назив на установата”, „Број на историјата на болеста”, „Отпусна дијагноза”, „Лекуван од _____ до _____” и „Потпис на лекарот”;

10) на почетокот на стр. 34 и 35 текст: „Оцена и мислење на военолекарската комисија”;

11) на стр. 36 до 38 текст: „Издадени протетички и ортотички средства, ортопедски помагала и санитарни справи” со рубриците: „Број и датум на налогот”, „Вид помагало-справа” и „Потпис и печат”;

12) на почетокот на страницата 39 текст: „Издадени стоматолошко-протетички средства”, со рубриците: „Број и датум на налогот”, „Вид средство” и „Потпис и печат”;

13) на почетокот на стр. 40 и 41 текст: „Издадени очни и слушни помагала” со рубриците: „Број и датум на налогот”, „Вид помагало” и „Потпис и печат”;

14) на почетокот на страница 42 текстови: „Податоци за медицинската документација”, „Број на здравствениот картон”, „Број на стоматолошкиот картон” и „Други податоци” – еден под друг;

15) на почетокот на страницата 43 наслов: „Објаснение за имателот на здравствена книшка” и под него текст:

„Со здравствената книшка се докажува својството на осигуреното лице.

Имателот на здравствена книшка ја чува книшката бидејќи врз основа на неа и со лична карта – легитимација може да користи здравствена заштита. Без здравствена книшка може да се користи здравствена заштита само во итни случаи.

Здравствената книшка на воен осигуреник се заверува во случај на преместување на военниот осигуреник, а здравствената книшка на член на семејството на воен осигуреник – на почетокот на календарската година. Здравствената книшка ја заверуваат воената единица и воената установа надлежна за издавање на здравствени книшки.

Носителот на осигурување ѝ ги пријавува на воената единица односно на воената установа надлежна за издавање на здравствени книшки сите промени што можат да влијаат на користењето на правото од здравственото осигурување, во рок од осум дена од денот на настанатата промена, и тоа:

- промена на името или презимето;
- воспоставување на работната способност на член на семејството кој врз основа на неспособност за стопанисување користел право од здравственото осигурување;
- престанок на школување на деца;
- промени настанати во приходите поради кои имателот на здравствена книшка би го загубил правото на здравствено осигурување по основ на осигурување на воените осигуреници.”;

16) на средина на страницата 44 текст: „Цена: трикратен износ на партиципацијата по издаден лек”.

4. Големината на образецот на здравствената книшка на член на семејството на воен осигуреник е 8 · 12 см. Надворешните страници на образецот се укоричени во платнен повез во бледосина боја, со втисната ознака: „Обр. ВСО/Здр-3“ во горниот десен агол, под таа ознака на средината е петокрака звезда а под неа текст: „Здравствена книшка на член на семејството на воен осигуреник“.

На внатрешната страна од надворешната корица е текстот: „Се определи основна здравствена заштита да користи во _____“.

5. Образецот на здравствената книшка на член на семејството на воен осигуреник содржи:

1) на почетокот на првата страница текст: „Заедница за социјално осигурување на воените осигуреници“, под тоа од десната страна: „Рег. број № _____“, а во средината назив: „Здравствена книшка на член на семејството на воен осигуреник“, кој е печатен во два реда. Под тоа е црта, а под цртата е текст: „(назив на воената единица или воената установа што ја издала книшката)“. Од левата страна под цртата е текст: „(датум на издавање и број)“, а од десната страна: „(потпис на овластеното лице)“, со простор за запишување на тие податоци. При дното на страната е текстот: „Важи само со лична карта бр. _____“;

2) на почетокот на втората страница од левата страна текст: „Презиме, име на едниот родител и име“, со простор за запишување на тие податоци, под тоа текст: „(матичен број)“, „Сродство со осигуреникот“, „Крвна група“, „РН“ со простор за запишување на тие податоци, а на средината на страницата податоци за живеалиштето со назначување на местото, улицата и бројот. Од страна, во посебна рубрика, е текстот: „Податоци за осигуреното лице“. На преостанатиот простор од таа страна, во левиот агол, во рубриката е текстот: „Податоци за воениот осигуреник (носител на осигурувањето)“, а десно од тоа текст: „Презиме, име на едниот родител и име“ со простор за запишување на тие податоци;

3) на стр. 3 до 12, кои се поделени во по три рубрики, текст: „Важи за 19 _____ година“, „Носителот на осигурување е на служба во Воената пошта“, „Место на живеалиштето на осигуреното лице“, „МП“, „Датум“ и „Потпис на овластеното лице“ со простор за запишување на соодветни податоци и нивно заверување;

4) на страница 13 истиот текст како во точка 3 одредба под 4 на оваа одлука;

5) на страница 14 истиот текст и рубриците како во точка 3 одредба под 5 на оваа одлука;

6) на страница 15 истиот текст и рубриците како во точка 3 одредба под 6 на оваа одлука;

7) на стр. 16 до 21 истиот текст како во точка 3 одредба под 7 на оваа одлука;

8) на стр. 22 до 25 истиот текст како во точка 3 одредба под 8 на оваа одлука;

9) на стр. 26 и 27 истиот текст како во точка 3 одредба под 9 на оваа одлука;

10) на стр. 28 и 29 истиот текст како во точка 3 одредба под 10 на оваа одлука;

11) на стр. 30 до 32 истиот текст и рубриците како во точка 3 одредба под 11 на оваа одлука;

12) на страница 33 истиот текст и рубриците како во точка 3 одредба под 12 на оваа одлука;

13) на стр. 34 и 35 истиот текст и рубриците како во точка 3 одредба под 13 на оваа одлука;

14) на страница 36 истиот текст како во точка 3 одредба под 14 на оваа одлука;

15) на страница 37 на почетокот наслов: „Објаснение за имателот на здравствена книшка“ и под него текст:

„Со здравствената книшка се докажува својството на осигуреното лице.“

Имателот на здравствена книшка ја чува книшката бидејќи врз основа на неа и со лична карта – легитимација може да користи здравствена заштита. Без здравствена книшка може да се користи здравствена заштита само во итни случаи.

Здравствената книшка на воен осигуреник се заверува во случај на преместување на воениот осигуреник, а здравствената книшка на член на семејството на воен осигуреник – на почетокот на календарската година. Здравствената книшка ја заверуваат воената единица и воената установа надлежна за издавање на здравствени книшки.

Носителот на осигурување ѝ ги пријавува на воената единица односно на воената установа надлежна за издава-

ње на здравствени книшки сите промени што можат да влијаат на користењето на правото од здравственото осигурување, во рок од осум дена од денот на настанатата промена, и тоа:

- промена на името или презимето;
- воспоставување на работната способност на член на семејството кој врз основа на неспособност за стопанисување користел право од здравственото осигурување;
- престанок на школување на деца;
- наполниети 26 години живот;
- промени настанати во приходите поради кои имателот на здравствена книшка би го загубил правото на здравствено осигурување по основ на осигурување на воените осигуреници.“;

16) на страница 38 истиот текст како во точка 3 одредба под 16 на оваа одлука.

6. Обрасците на здравствените книшки на воен осигуреник и на член на семејството на воен осигуреник се отпечатени кон оваа одлука и претставуваат нејзин составен дел.

7. Здравствените книшки издадени на осигурените лица на обрасците ВСО/Здр-2 и ВСО/Здр-3 служат за докажување на својството на осигуреното лице, како и книшките чии обрасци се пропишани со оваа одлука.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 26-1
29 март 1989 година
Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници

Претседател
на Претседателството
генерал-полковник во
пензија,
Дане Петковски, с. р.

Обр. ВСО/Здр-2



ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА НА ВОЕН ОСИГУРЕНИК

Се определи основна здравствена заштита
да користи во _____

**ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ**

Рег. број № _____

**ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА
на воен осигуреник**

(назив на воената единица или воената установа што ја издала книшката)

(датум на издавање и број)

(потпис на овластеното лице)

Важи само со воена легитимација – лична карта

бр. _____

1

На служба _____

(место)

Датум _____

Заверка _____

На служба _____

(место)

Датум _____

Заверка _____

На служба _____

(место)

Датум _____

Заверка _____

На служба _____

(место)

Датум _____

Заверка _____

3 – 4

Презиме _____

Име на едниот родител _____

Име _____



(матичен број)

Крвна група _____ RH _____

Живеалиште

1

место

(улица и број)

2

место,

(улица и број)

3

место,

(улица и број)

2

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

(Преосетливост на лекови, вакцини, серуми, контрастни и други средства)

5

ПОДАТОЦИ ЗА СЕРУМИТЕ

Назив на серумот	Датум	Потпис на лекарот и печат на установата

6

АМБУЛАНТЕН ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ

_____	_____
(назив на амбулантата)	(број од евиденцијата и датум)
Dg и мислење на лекарот:	
Привремена спреченост	
за работа од _____	до _____ 19 _____
г.	

(потпис на лекарот)	

_____	_____
(назив на амбулантата)	(број од евиденцијата и датум)
Dg и мислење на лекарот:	
Привремена спреченост	
за работа од _____	до _____ 19 _____
г.	

(потпис на лекарот)	

8 – 25

ВАКЦИНАЦИИ И РЕВАКЦИНАЦИИ

Датум	Назив на вакцината	Резултат	Потпис на лекарот и печат на установата

7

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД

Штембил	
Закажана контрола _____ 19 _____ година	
Наод на лекарот-специјалист и упатство за лекување:	

(потпис на лекарот-специјалист)	

26 – 31

СТАЦИОНАРНО ЛЕКУВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ ВО СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ УСТАНОВИ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Назив на установата	Број на историјата на болеста	Отпусна дијагноза	Лекуван		Потпис на лекарот
			од	до	

32 ~ 33

ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ НА ВОЕНОЛЕКАРСКАТА КОМИСИЈА

This image shows a completely blank white page enclosed by a thick black rectangular border. There are no markings, text, or illustrations on the page surface.

34 - 35

**ИЗДАДЕНИ ПРОТЕТИЧКИ И ОРТОТИЧКИ
СРЕДСТВА, ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА
И САНИТАРНИ СПРАВИ**

[illegible]

36 - 38

**ИЗДАДЕНИ СТОМАТОЛОШКО-ПРОТЕТИЧКИ
СРЕДСТВА**

[illegible]

39

ИЗДАДЕНИ ОЧНИ И СЛУШНИ ПОМАГАЛА

Број и датум на налогот	Вид помагало	Потпис и печат

40 – 41

ОБЈАСНЕНИЕ

ЗА ИМАТЕЛОТ НА ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА

Со здравствената книшка се докажува својството на осигуреното лице.

Имателот на здравствена книшка ја чува книшката бидејќи врз основа на неа и со лична карта – легитимација може да користи здравствена заштита. Без здравствена книшка може да се користи здравствена заштита само во итни случаи.

Здравствената книшка на воен осигуреник се заверува во случај на преместување на воениот осигуреник, а здравствената книшка на член на семејството на воен осигуреник – на почетокот на календарската година. Здравствената книшка ја заверуваат воената единица и воената установа надлежна за издавање на здравствени книшки.

Носителот на осигурување ѝ ги пријавува на воената единица односно на воената установа надлежна за издавање на здравствени книшки сите промени што можат да влијаат на користењето на правото од здравственото осигурување, во рок од осум дена од денот на настанатата промена, и тоа:

- промена на името или презимето;
- воспоставување на работната способност на член на семејството кој врз основа на неспособност за стопанисување користел право од здравственото осигурување;
- престанок на школување на деца;
- промени настанати во приходите поради кои имателот на здравствена книшка го загубил правото на здравствено осигурување по основ на осигурување на воените осигуреници.

43

ПОДАТОЦИ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Број на здравствениот картон _____

Број на стоматолошкиот картон _____

Други податоци _____

42

ЦЕНА: ТРИКРАТЕН ИЗНОС НА ПАРТИЦИПАЦИЈАТА ПО ИЗДАДЕН ЛЕК

Обр. ВСО/Здр-3



**ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА
НА ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО
НА ВОЕН ОСИГУРЕНИК**

Се определи основна здравствена заштита
да користи во _____

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

Per. broj № _____

ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА
на член на семејството на воен
осигуреник

(назив на воената единица или воената установа што ја издала книгата)

(датум на издавање и број)

(ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ)

Важи само со лична карта

бр. _____

Податоци за осигуреното лице		Презиме _____ Име на едниот родител _____ Име _____ (матичен број)
	Сродство со осигуреникот _____	
	Крвна група _____ RH _____	
	живеалиште	место, 1 (улица и број) место, 2 (улица и број) место, 3 (улица и број)

Податоци за
 воениот осигуреник (во-
 сител на осигурува-
 њето)

Презиме _____
 Име на едниот родител _____
 Име _____

2

Важи за 19_____ година Носителот на осигурување е на служба во Воената пошта: Место на живеалиштето на осигуреното лице: М. П. Потпис на овластеното лице Датум_____	Важи за 19_____ година Носителот на осигурување е на службата во Воената пошта: Место на живеалиштето на осигуреното лице: М. П. Потпис на овластеното лице Датум_____
Важи за 19_____ година Носителот на осигурување е на служба во Воената пошта: Место на живеалиштето на осигуреното лице: М. П. Потпис на овластеното лице Датум_____	Важи за 19_____ година Носителот на осигурување е на служба во Воената пошта: Место на живеалиштето на осигуреното лице: М. П. Потпис на овластеното лице Датум_____

3 - 12

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

(Преосетливост на лекови, вакцини, серуми, контрастни и други средства)

13

ВАКЦИНАЦИИ И РЕВАКЦИНАЦИИ

Датум	Назив на вакцината	Резултат	Потпис на лекарот и печат на установата

15

ПОДАЦИ ЗА СЕРУМИТЕ

Назив на серумот	Датум	Потпис на лекарот и печат на установата

14

АМБУЛАНТЕН ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ

(назив на амбулантата) _____
(број од евиденцијата и датум)

Dg и мислење на лекарот:

Привремена спреченост
за работа од _____ до _____ 19 _____
г.

(потпис на лекарот)

(назив на амбулантата) _____
(број од евиденцијата и датум)

Dg и мислење на лекарот:

Привремена спреченост
за работа од _____ до _____ 19 _____
г.

(потпис на лекарот)

16 – 21

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД

Штембил	
Закажана контрола _____ 19 ____ годи- на	
Наод на лекарот-специјалист и упатство за лекување:	
_____ (потпис на лекарот-специјалист)	

22 – 25

ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ НА ВОЕНОЛЕКАРСКАТА КОМИСИЈА

--

28 – 29

СТАЦИОНАРНО ЛЕКУВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ ВО СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ УСТАНОВИ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Назив на установата	Број за историјата на болеста	Отпусна дијагноза	Лекуван		Потпис на лекарот
			од	до	

26 – 27

ИЗДАДЕНИ ПРОТЕТИЧКИ И ОРТОТИЧКИ СРЕДСТВА, ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА И САНИТАРНИ СПРАВИ

Број и датум на налогот	Вид помагало – справа	Потпис и печат

30 – 32

ИЗДАДЕНИ СТОМАТОЛОШКО-ПРОТЕТИЧКИ
СРЕДСТВА

Број и датум на налогот	Вид средства	Потпис и печат

33

ПОДАТОЦИ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИ-
ЈА:

Број на здравствениот картон _____

Број на стоматолошкиот картон _____

Други податоци _____

36

ИЗДАДЕНИ ОЧНИ И СЛУШНИ ПОМАГАЛА

Број и датум на налогот	Вид помагала	Потпис и печат

34 – 35

ОБЈАСНЕНИЕ

ЗА ИМАТЕЛОТ НА ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА

Со здравствената книшка се докажува својството на осигуреното лице.

Имателот на здравствена книшка ја чува книшката бидејќи врз основа на неа и со лична карта – легитимација може да користи здравствена заштита. Без здравствена книшка може да користи здравствена заштита само во итни случаи.

Здравствената книшка на воен осигуреник се заверува во случај на преместување на воениот осигуреник, а здравствената книшка на член на семејството на воен осигуреник – на почетокот на календарската година. Здравствената книшка ја заверуваат воената единица и воената установа надлежна за издавање на здравствени книшки.

Носителот на осигурување ѝ ги пријавува на воената единица, односно на воената установа надлежна за издавање на здравствени книшки сите промени што можат да влијаат на користењето на правото од здравственото осигурување, во рок од осум дена од денот на настанатата промена, и тоа:

- промена на името или презимето;
- воспоставување на работната способност на член на семејството кој врз основа на неспособност за стопанисување користел право од здравственото осигурување;
- престанок на школување на деца;
- наполнети 26 години живот;
- промени настанати во приходите поради кои имателот на здравствена книшка би го загубил правото на здравствено осигурување по основ на осигурување на воените осигуреници.

37

ЦЕНА: ТРИКРАТЕН ИЗНОС НА ПАРТИЦИПАЦИЈА-ТА ПО ИЗДАДЕН ЛЕК

38

684.

Врз основа на член 37 став 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 71/86, 3/88 и 59/88), член 12 ст. 2 и 3 од Законот за вршење на менувачките работи и прометот на ефективните странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 61/82 и 40/84) и член 80 став 1 точка 5 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ НАПЛАТАТА И ПЛАЌАЊЕТО ВО РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО МОЖАТ ДА СЕ ИЗВРШАТ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ И ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ НАПЛАТАТА ВО ЈУГОСЛАВИЈА СЕ ВРШИ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ, СТРАНСКИ ЧЕКОВИ И КРЕДИТНИ ПИСМА

1. Во Одлуката за условите под кои наплатата и плаќањето во работењето со странство можат да се извршат во ефективни странски пари и за условите под кои наплатата во Југославија се врши во ефективни странски пари, странски чекови и кредитни писма („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/87, 43/88 и 23/89), по точка 4 се додава точка 4а која гласи:

„4а. Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина може на угостителско-туристичките организации на здружен труд (хотели, мотели, патнички агенции, меѓународни аеродроми, луки, пристаништа) да им даде одобрение наплатата по основа на дадените угостителско-туристички услуги да ја извршат во ефективни странски пари, странски чекови и кредитни писма, во периодот од 1 јуни до 30 септември тековната година.”

2. Во точка 5 зборовите: „точка 4” се заменуваат со зборовите: „точ. 4 и 4а”.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 70
20 јули 1989 година
Белград

Заменик на претседателот
на Советот на гувернерите
заменик на гувернерот на
Народната банка на
Југославија,
Митја Гаспари, с. р.

685.

Врз основа на член 44 и член 80 точка 18 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89) Советот на гувернерите, со согласност на Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАОКРУЖУВАЊЕ НА КРАЈНИТЕ ПРЕСМЕТКИ ВО ГОТОВИНСКИОТ И БЕЗГОТОВИНСКИОТ ПЛАТЕН ПРОМЕТ И ВО ДЕЛОВНИТЕ КНИГИ

1. Почнувајќи од 1 септември 1989 година, заок-

ружување на крајните пресметки во готовинскиот и безготовинскиот платен промет и во деловните книги ќе се врши според следниот распон:

1) од 1 пара до 50 динари на 0 динари.
2) од 50 динари и 1 пара до 99 динари и 99 пари на 100 динари.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 69
20 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

686.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 6/89), на предлог од Стручниот совет на Југорегистарот, Советот на Југорегистарот донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАРОТ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА СПАСУВАЊЕ

1. Се донесуваат технички правила за измени и дополненија на техничките правила за градење на поморски бродови, Дел 18 – Средства за спасување, кои ги содржат следните поглавја:

1.1 Општи одредби;

1.2 Опремување на бродови со чамци и сплавови за спасување и со чамци за собирање;

1.4 Опремување на бродови со уреди за исфрлување на ортоми, со пиротехнички средства за сигнализирање на опасност и со радиоуреди за спасување;

1.13 Упатства и прирачници;

1.14 Опремување на постојните бродови од категорија на пловидба 4, 5, 6, 7 и 8 со средства за спасување.

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно издание на Југорегистарот.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 3008/16-72
27 јануари 1988 година
Сплит

Директор на Југорегистарот,
Игор Вадовиќ, с. р.

687.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 6/89), на предлог од Стручниот совет на Југорегистарот, Советот на Југорегистарот донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАРОТ ЗА РАДИОУРЕДОТ

1. Се донесуваат технички правила за измени и дополненија на техничките правила за градење на поморски бродови, Дел 19 – Радиоуред, кои ги содржат следните поглавја:

1.1 Рачен VHF радиотелефонски примопредавател на средства за спасување;

1.2 Навтекс-приемник.

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно издание на Југорегистарот.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-73
24 јануари 1989 година
Сплит

Директор на Југореги­старот,
Игор Видовиќ, с. р.

688.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло­венскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/89), на предлог од Стручниот совет на Југо­регистарот, Советот на Југореги­старот донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАРОТ – ЗА МАШИНИТЕ

1. Се донесуваат технички правила за измени и до­полненија на техничките правила за градење на бродови за внатрешна пловидба, Дел 8 – Машини, кои ги содржат следните поглавја:

- 1.1 Општи барања;
- 1.2 Мотори со внатрешно согорување;
- 1.3 Помошни машини.

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из­дание на Југореги­старот.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-74
27 јануари 1988 година
Сплит

Директор на Југореги­старот,
Игор Видовиќ, с. р.

689.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло­венскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/89), на предлог од Стручниот совет на Југо­регистарот, Советот на Југореги­старот донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАРОТ – ЗА СИСТЕМИТЕ И ЦЕВОВОДИТЕ

1. Се донесуваат технички правила за измени и до­полнение на техничките правила за градење на бродови за внатрешна пловидба, Дел 7 – Системи и цевоводи, кои ги содржат следните поглавја:

- 1.1 Општи барања;
- 1.2 Системи за вентилација;
- 1.3 Системи за горива.

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из­дание на Југореги­старот.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-75
27 јануари 1988 година
Сплит

Директор на Југореги­старот,
Игор Видовиќ, с. р.

690.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло­венскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/89), на предлог од Стручниот совет на Југо­регистарот, Советот на Југореги­старот донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАРОТ – ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

1. Се донесуваат технички правила за измени и до­полненија на техничките правила за градење на бродови за внатрешна пловидба, Дел 5 – Противпожарна заштита, кои ги содржат следните поглавја:

- 1.1 Општи барања;
- 1.2 Конструкциски барања за противпожарна зашти­та;

1.3 Средства за сигнализација и гаснење на пожари.

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из­дание на Југореги­старот.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-76
27 јануари 1988 година
Сплит

Директор на Југореги­старот,
Игор Видовиќ, с. р.

691.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло­венскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/89), на предлог од Стручниот совет на Југо­регистарот, Советот на Југореги­старот донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАРОТ – ЗА ОПРЕМАТА

1. Се донесуваат технички правила за измени и до­полненија на техничките правила за градење на бродови за внатрешна пловидба, Дел 3 – Опрема, кои ги содржат следните поглавја:

- 1.1 Општи барања;
- 1.2 Кормиларски уред;
- 1.5 Уред за влечење и потиснување;
- 1.6 Средства за спасување;
- 1.7 Затворање на отворите на трупот, надградбата и куќичките.

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из­дание на Југореги­старот.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-77
27 јануари 1988 година
Сплит

Директор на Југореги­старот,
Игор Видовиќ, с. р.

692.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло­венскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/89), на предлог од Стручниот совет на Југо­регистарот, Советот на Југореги­старот донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАРОТ – ЗА ТРУПОТ

1. Се донесуваат технички правила за измени и до­полненија на техничките правила за градење на бродови за внатрешна пловидба, Дел 2 – Труп, кои ги содржат следните поглавја:

- 1.1 Општи барања;
- 1.2 Определување на димензиите на елементи на бродскиот труп.

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из­дание на Југореги­старот.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-78
27 јануари 1988 година
Сплит

Директор на Југорегистарот,
Игор Вадовиќ, с. р.

693.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/89), на предлог од Стручниот совет на Југорегистарот, Советот на Југорегистарот донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАРОТ – ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЊЕ

1. Се донесуваат техничките правила за измени и дополненија на правилата за градње на поморски бродови, Дел 22 – Спречување на загадување, кои ги содржат следните поглавја:

- 1.1 Општи барања;
- 1.2 Конструкција на танкери за хемикалии;
- 1.3 Опрема на танкери за хемикалии со која се спречува загадување.

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно издание на Југорегистарот.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-79
27 јануари 1988 година
Сплит

Директор
на Југорегистарот,
Игор Вадовиќ, с. р.

По извршеното срамнувања со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Уредбата за условите за давање кредити на граѓаните, објавен во („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/89) се поткрадна долунаведената грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА ГРАЃАНИТЕ

Во член 5 наместо зборовите: „Од продажбата на стоки, односно услуги на кредит, со плаќање на камата, давателот на кредит е должен во договорот за кредит да го искаже посебно износот на вредноста на стоките, односно на услугите на денот на склучување на договорот, а посебно износот на каматата“ треба да стојат зборовите:

„Продажбата на стоки односно услуги на кредит задолжително се врши со плаќање на камата.

Давателот на кредит е должен во договорот за кредит да го искаже посебно износот на вредноста на стоките односно на услугите, на денот на склучувањето на договорот, а посебно износот на каматата.“

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот извршен совет, Белград, 21 јули 1989 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за економски односи со странство се назначува Жарко Танасиќ, досегашен советник на сојузниот секретар за економски односи со странство.

С. п. п. бр. 1074
22 јуни 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи д-р Давид Дашиќ, со 23 април 1989 година, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 1075
22 јуни 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---|--------|
| 669. Закон за привремени мерки за регулирање на курсните разлики и на каматите по девизните обврски кај Народната банка на Југославија | — 1125 |
| 670. Уредба за престанок на важењето на Уредбата за обврската за пуштање во промет на определени количини леб од брашното тип „850“ | — 1126 |
| 671. Уредба за престанок на важењето на Уредбата за обврската за пуштање во промет на определени количини брашно од типот „850“ | — 1126 |
| 672. Одлука за издавање на пригодни ковани пари по повод IX конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји во Белград 1989 година | — 1126 |
| 673. Одлука за продолжување на важењето на Одлуката за начинот на формирање на цените на кокс | — 1127 |
| 674. Одлука за измени на Одлуката за плаќање посебна такса на увезените стоки | — 1127 |
| 675. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за вршење на воената обврска | — 1128 |
| 676. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за условите во поглед на микробиолошката исправност на кои мораат да им одговараат на животните намирници во прометот | — 1129 |
| 676a. Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за чисти хемикалии | — 1130 |
| 677. Наредба за установување забранети зони во југословенските внатрешни морски води | — 1130 |
| 678. Наредба за определување на граничните премини преку кои ќе се извезуваат, увезуваат и транзитираат пратки на животни, производи, сировини и отпадоци од животинско потекло, семе за вештачко осеменување, оплодени јајна | |

	Страна		Страна
келии за оплодување на животни и други предмети со кои може да се пренесува заразна болест на животни — — — — —	1131	во ефективни странски пари и за условите под кои наплатата во Југославија се врши во ефективни странски пари, странски чекови и кредитни писма — — — — —	1145
679. Наредба за височината на посебната давачка при увоз на земјоделски и прехранбени производи — — — — —	1131	685. Одлука за заокружување на крајните пресметки во готовинскиот и безготовинскиот платен промет и во деловните книги — — — — —	1145
680. Упатство за измени на Упатството за потребната документација за остварување право на средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе — — — — —	1133	686. Одлука за техничките правила на Југорегистарот – за средствата за спасување — — — — —	1145
681. Упатство за начинот на доставување пресметка и за потребната документација за остварување на правото на регрес на дел од каматата на кредитите што во 1989 година се користат за намени во рамките на селективната програма во земјоделството — — — — —	1134	687. Одлука за техничките правила на Југорегистарот – за радиоуредот — — — — —	1146
682. Измена на Тарифата за користење на објектите за безбедност на пловидбата на внатрешните пловни патишта — — — — —	1135	688. Одлука за техничките правила на Југорегистарот – за машините — — — — —	1146
683. Одлука за обрасците на здравствените книшки на воен осигуреник и на член на семејството на воен осигуреник — — — — —	1135	689. Одлука за техничките правила на Југорегистарот – за системите и цевоводите — — — — —	1146
684. Одлука за измена и дополнење на Одлуката за условите под кои наплатата и плаќањето во работењето со странство можат да се извршат		690. Одлука за техничките правила на Југорегистарот – за противпожарна заштита — — — — —	1146
		691. Одлука за техничките правила на Југорегистарот – за опремата — — — — —	1146
		692. Одлука за техничките правила на Југорегистарот – за трупот — — — — —	1146
		693. Одлука за техничките правила на Југорегистарот – за спречување на загадување — — — — —	1147
		Исправка на Уредбата за условите за давање кредити на граѓаните — — — — —	1147
		Назначувања и разрешувања — — — — —	1147